

## Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 2

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Народна банка на Република Македонија**

I.1.2) Адреса: **Кузман Јосифовски Питу бр.1**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:





I.1.5) Лице за контакт: **Зејнеп Мустафоска**, адреса на е-пошта: **MustafoskaZ@nbrm.mk** телефон/факс: **02 3108 262/**



I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:


**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки




Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Репрезентативен материјал	18530000-3 30192000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Прибор и потрошен материјал за кујна	39221000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Кафе, чај и сродни производи	15860000-4	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари	1 (една) година	
Набавка на знамиња и инфо-табли	35821100-6 30195300-5 35821000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Набавка на машини за кафе	39711310-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Канцелариски материјали	30192000-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари		
Уреди за евиденција на работното време и контрола на пристапот	42961100-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари		
Машина за затворање кеси (термолепилка)	42994200-2	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Метални корпи за сместување и транспорт на ковани пари	44614100-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Електрична енергија	09310000-5	Стоки	Отворена постапка	Јануари	1 (една) година	
Прочистувачи на воздух	42996700-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари	1 (една) година	
Опрема за видеонадзор	35125300-2 32420000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Машина за пакување на книжни пари во карики	42921320-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари		
Ковани пари со апоенска вредност од 1 денар	18512100-2	Стоки	Отворена постапка	Јануари		
Телефони и таблети	32250000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари		
	30213200-7					
	32552100-8					
Компјутери	30213000-5	Стоки	Отворена постапка	Февруари		
	30213100-6					
Стабилни системи за гаснење пожар	35111500-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари	1 (една) година	
Метални огноотпорни плакари и каси-сефови	39143121-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари	1 (една) година	
	44421300-0					
Индустриски гасови и материјали за заварување	24110000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари	2 (две) години	
	44315200-3					
Лед-рефлектори	31518100-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари	1 (една) година	
Работна и специјална облека	18100000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари	1 (една) година	
Машини за обработка и селекција на книжни пари	30132300-6	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари	1 (една) година	
	30132200-5					
Набавка на фотографска опрема	38650000-6	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари	1 (една) година	
Цвеќе и цветни аранжмани	03121210-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари	1 (една) година	
Оброк за работниците на ноќна работа	15897100-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари	1 (една) година	
Уред за непрекинато напојување со електрична енергија	31154000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Март	1 (една) година	
Клима-уреди	39717200-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Книжни пари со апоенска вредност од 100 денари	22430000-3	Стоки	Отворена постапка	Март	1 (една) година	
Софтвер за паметни телефони	48000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Март	1 (една) година	
Дигитални сертификати ССЛ	48732000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Март	2 (две) години	
Систем за плаќање во реално време	48812000-3	Стоки	Отворена постапка	Март		
Печатачи и скенери	30232110-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Март		
	30232130-4					

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
	30232150-0					
	30216110-0					
Сервери	48820000-2	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Април		
Опрема за МИПС и СВИФТ	48810000-9	Стоки	Отворена постапка	Април		
Лиценцирање продукти на Мајкрософт	48218000-9	Стоки	Отворена постапка	Април		
Дисковен капацитет	30233132-5	Стоки	Отворена постапка	Април		
Огнени сидови за СВИФТ	48219000-6	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Машина за обработка, селекција и уништување книжни пари	30132200-5 30132300-6	Стоки	Отворена постапка	Мај	1 (една) година	
Останати потрошни ИТ материјали	30200000-1 30236000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Ентериерно уредување на новиот деловен објект на НБРСМ	45420000-7	Стоки	Отворена постапка	Мај		
Софтвер за интегриран сметководствен систем	48000000-8 48443000-5	Стоки	Отворена постапка	Јуни	2 (две) до 3 (три) години	
Канцелариски мебел	39130000-2	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јуни	1 (една) година	
Книжни пари со апоенска вредност од 2000 денари	22430000-3	Стоки	Отворена постапка	Јуни	1 (една) година	
Софтерски алатки	48000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Јуни		
Локална компјутерска мрежа за новата зграда	32410000-0	Стоки	Отворена постапка	Јуни		
Повеќенаменски катни печатачи	30232110-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јули		
Средства и прибор за хигиена	33711900-6 39831200-8 39831600-2 33760000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јули	2 (две) години	
Резервни делови за електрика, водовод, ладење/греење и браварија	34913000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Септември	2 (две) години	
Новогодишни честитки	22320000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Септември	1 (една) година	
Книжни пари со апоенска вредност од 1000 денари	22430000-3	Стоки	Отворена постапка	Септември	1 (една) година	
Млеко	15511000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Октомври	1 (една) година	
Тонери и други материјали за печатење	30125100-2 30125110-5 30125120-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Октомври		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Резервни делови и репроматеријали за машини за обработка и селекција на книжни пари БПС 1000 и БПС 200	34913000-0	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври	1 (една) година	
Резервни делови за машина за обработка и селекција на книжни пари КОБРА	34913000-0	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври		
Резервни делови за машина за уништување на книжни пари БДС 50	34913000-0	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври		
Резервни делови за виљушкари	34913000-0	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври	1 (една) година	

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Фотографски услуги	79961000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари	2 (две) години	
Набавка на услуги од агенција за организација на настан - Осма меѓународна истражувачка конференција	79952000-2	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари	1 (една) година	
Услуги за превод на публикации од македонски на албански јазик	79530000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	2 (две) години	
Услуги за поправка и одржување на браваријата	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	2 (две) години	
Услуги за спортување	92600000-7	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари	1 (една) година	
Испитување рондели	71631000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Услуги за обезбедување уверение за управување со моторен виљушкар	22454000-7	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Јануари	1 (една) година	
Услуги за испитување на заштитните ракавици	71631000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	2 (две) години	
Услуги за испитување на заземјувањето	71631000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Услуги за поправка на радиостаниците	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	2 (две) години	
Пристап до електронска база на прописи	72320000-4	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари	1 (една) година	
Претплата на домашни и странски дневни весници, неделници и стручни списанија	22200000-2	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Услуги за обука на вработените	79632000-3	Услуги	Посебни услуги	Јануари	1 (една) година	
Поддршка на безжична мрежа	72253200-5 71356300-1	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	3 (три) години	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Одржување на системот за управување со настани и инциденти од областа на информатичката безбедност	50324100-3	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари	18 месеци	
Услуги за редовно одржување и интервенции со резервни делови за непредвидени дефекти на влезните порти со далечинско управување и рампи	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	2 (две) години	
Осигурување на транспортот на пари и вредности	66514000-6 66510000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари	2 (две) години	
Услуги за организација на активности за тимско работење за 2020 година	80510000-2 80511000-9	Услуги	Посебни услуги	Јануари	1 (една) година	
Превентивно одржување на софтверот за човечки ресурси	50324200-4	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Јануари	1 (една) година	
Шпедитерски услуги	63523000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	3 (три) години	
Услуги за објавување на огласи	79340000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари	2 (две) години	
Услуги за правно советување	79111000-5	Услуги	Посебни услуги	Јануари	1 (една) година	
Угостителски услуги	55520000-1	Услуги	Посебни услуги	Јануари	1 (една) година	
Хотелски услуги	55100000-1	Услуги	Посебни услуги	Февруари	1 (една) година	
Обука/Работилница за односи со јавноста	80510000-2 80500000-9 80511000-9	Услуги	Посебни услуги	Февруари	1 (една) година	
Технички преглед на возилата	71631200-2	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	3 (три) години	
Услуги за осигурување од автоодговорност и зелен картон	66514110-0 66512100-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	1 (една) година	
Услуги за сервисирање на трафостаниците	50000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари	2 (две) години	
Услуги за одржување и сервисирање на системот за непрекинато напојување со електрична енергија - УПС	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	2 (две) години	
Услуги за хемиско чистење	98310000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	2 (две) години	
Услуги за сервисирање на машините за кафе	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	1 (една) година	
Услуга за следење информации	79416000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	2 (две) години	
Услуги од проценител за машини и опрема	71324000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Март	3 (три) години	
Унапредување на меките вештини на вработените	80510000-2	Услуги	Посебни услуги	Март	1 (една) година	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
	80511000-9					
Услуги за најмење возила и автобуси	60100000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Март	1 (една) година	
Услуги за одржување на веб-страницата на Народната банка	50324200-4 72415000-2	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Март	1 (една) година	
Услуги за подготовка и печатење на публикации и постери	79810000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Март	1 (една) година	
Адаптивно одржување на софтверот за електронска архива	72210000-0 72260000-5	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Март	1 (една) година	
Поддршка на системот за мониторирање со перформанси	72253200-5 71356300-1	Услуги	Набавки од мала вредност	Март	3 (три) години	
Одржување на уредите за снимање на магнетни ленти	50324200-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Март	3 (три) години	
Услуги за чистење на објектите	90911200-8	Услуги	Отворена постапка	Април	2 (две) години	
Услуги за изработка на елаборат за процена на безбедноста и противпожарната заштита	71240000-2 71317100-4	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Април	1 (една) година	
Услуги за громобранско испитување	71631000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Април	2 (две) години	
Атест на стабилните системи	71632000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	Април	1 (една) година	
Одржување на системот за проверка на ранливости	50324200-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Април	3 (три) години	
Поддршка на системот за сигурна околина на мобилните уреди	71356300-1 72253200-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Април	3 (три) години	
Примарен интернет	72400000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Април	3 (три) години	
Услуги за фиксна телефонија	64200000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Април	3 (три) години	
Поддршка на дисковниот капацитет	72600000-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Април	За период од 01.02.2020 до 01.11.2020 година	
Услуги за одржување и сервисирање на дизел-агрегатите	50000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Мај	2 (две) години	
Графички дизајн, компјутерска подготовка и печатење на брошури и летоци за музејска едукација	79810000-5 79822500-7	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај	1 (една) година	
Надзор за градежно-занаетчиски работи за новиот објект на НБРСМ	71520000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај	1 (една) година	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Осигурителни услуги	66510000-8	Услуги	Отворена постапка	Мај	3 (три) години	
Услуги за сервисирање и одржување на противпожарните центри со замена на резервните делови и потрошниот материјал	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни	2 (две) години	
Услуги за поправка и одржување на системот за видеонадзор	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни	2 (две) години	
Доставување на поштенските пратки	64113000-1	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јуни	1 (една) година	
Услуги за редовен воздушен транспорт – авиобилети	60400000-2	Услуги	Отворена постапка	Јуни	2 (две) години	
Одржување на телефонските центри во ИЗИИС и АКА банка	50324200-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни	3 (три) години	
Превентивно одржување на телефонската централа на главната локација	50324200-4	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јуни	3 (три) години	
Услуги за укоричување и изработка на визит-карти	79971200-3 79810000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни	1 (една) година	
Поддршка на софтвер за мониторирање на печатење „Пејперкат	72253200-5 71356300-1	Услуги	Набавки од мала вредност	Септември	3 (три) години	
Услуги за одржување и сервисирање на уредите за ладење во системските сали	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Септември	2 (две) години	
Сервисирање и одржување на системот за евиденција на работното време и контрола на пристапот	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Септември	2 (две) години	
Услуги од приватна агенција за вработување	79620000-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Септември	3 (три) години	
Услуги за организација на активности за тимско работење за 2021 година	80511000-9 80510000-2	Услуги	Посебни услуги	Октомври	1 (една) година	
Хотелски, угостителски и конференциски услуги за организирање на Тринаесеттата меѓународна конференција за плаќања и пазарна инфраструктура	55120000-7 79952000-2	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Октомври	1 (една) година	
Сервисирање на ИТ-опремата	50323000-5 50312620-7	Услуги	Набавки од мала вредност	Октомври	1 (една) година	
Селење на ИТ-опремата во новата зграда	98392000-7	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Октомври	3 (три) години	
Закупнина на резервна оптичка линија	72410000-7	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Октомври	3 (три) години	
Поддршка на САН инфраструктура	71356300-1 72253200-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Октомври	3 (три) години	
Поддршка на огнен ѕид	71356300-1 72253200-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Октомври	2 (две) до 3 (три) години	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Поддршка на системот за двофакторска автентификација за СВИФТ	71356300-1 72253200-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Октомври	3 (три) години	
Услуги за туристички водич	63514000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Октомври	2 (две) години	
Услуги за поправка и одржување на алармните системи	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Октомври	2 (две) години	
Сервисирање и одржување на лифтовите	50000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Октомври	2 (две) години	
Сервисирање на машините за обработка и селекција на книжни пари БПС 1000 и БПС 200	50530000-9	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври		
Сервисирање на машината за обработка и селекција на книжни пари КОБРА	50530000-9	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври		
Сервисирање на машината за уништување на книжни пари БДС 50	50530000-9	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври		
Сервисирање на компресори БОГЕ	50530000-9	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври		
Сервисирање на моторен виљушкар	50530000-9	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври		
Услуги за поправка на опремата во трезор	50530000-9	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реконструкција на електричната инсталација	45310000-3	Работи	Поедноставена отворена постапка	Јануари	1 (една) година	
Градежно-занаетчиски работи за припрема на трафостаниците за новиот објект на НБРСМ	45317200-4	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари	1 (една) година	
Трафостаници за новиот објект со електрични елементи	45232221-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Март	1 (една) година	
Подземен тунел за новиот објект	45221240-6	Работи	Поедноставена отворена постапка	Мај	1 (една) година	
Топловод за новиот објект на НБРСМ	45251200-3	Работи	Поедноставена отворена постапка	Мај	1 (една) година	



Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Градежно-занаетчиски работи	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Октомври	2 (две) години	

Датум на првична објава на ЕСЈН **08.01.2020**

Датум на објава на верзија **07.02.2020 23:58**